

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 22-а од Законот за спортот „Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19) и член 45, став 13 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на --- 11.2021 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес во областа
на спортот во 2022 година

I. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот;
- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативни активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;
- Афирмација на Општина Велес во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности;
- Афирмација на сите спортски клубови и поединци кои постигнуваат успех во државата и надвор од неа.

II. Активности

При креирањето на Програмата, Општина Велес го имаше предвид предлогот на Сојуз на спортови Велес за поддршка на активности во 2022 година согласно член 22а од Законот за спортот („Сл. весник на РМ“ бр.29/02 ...190/16).

За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Велес ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Велес во државата и надвор од неа, како и за равој и поддршка на спортовите во подем.

Активности на Општина Велес за 2022 година		
	НАЗИВ	Предвидени средства
1	СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ	1.500.000,00
1.1	Поддршка на аматерски спортски турнири и натпревари	800.000,00
1.2	Вардарска регата „Гемици“	150.000,00
1.3	Меѓународен Велешки пливачки маратон	200.000,00
1.4	Атлетски маратон	150.000,00
1.5	Избор на најдобар спортист и спортска екипа за 2022 година	50.000,00
1.6	Унапредување на спортскиот живот на лицата со телесна	50.000,00

	инвалидност	
1.7	Непредвидени спортски манифестации	100.000,00
2	ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ СОЈУЗИ	450.000,00
2.1	Поддршка СУС	150.000,00
2.2	Поддршка на општински фудбалски сојуз	200.000,00
2.3	Организирање и учество на општински, регионални и државни првенства на инвалидизирани лица	100.000,00
3	ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО ГРАДОТ	3.300.000,00
3.1	Поддршка на квалитетен спорт - надомест за користење на спортски објекти	1.700.000,00
3.2	Поддршка на младински екипи- надомест за користење на спортски објекти	350.000,00
3.63	Поддршка на спортски клубови	1.000.000,00
3.4	Поддршка на спортисти за учество на балкански, европски и светски првенства и олимписки игри	150.000,00
3.5	Непредвидени трошоци	100.000,00
4	ИНВЕСТИЦИИ	1.250.000,00
	Поставување опрема на отворени спортски терени	200.000,00
	Набавка на спортска опрема и реквизити	50.000,00
	Реконструкција на Градски стадион (атлетска патека, трибини и ограден ѕид)	200.000,00
	Реконструкција на спортски терени и објекти	800.000,00
ВКУПНО		6.500.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Велес, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа програма, а кои во се својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година претставува континуитет од Програмата за 2021 година. Нацрт-документот е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната. Предлог-програма ќе ги содржи во себе сите забелешки, сугестии и насоки што ќе произлезат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, граѓанските организации и месните и урбани заедници.